

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 75

Год. LXI

Среда, 7 септември 2005

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1011. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Франција.....	1	1017. Изменување на лиценца под бр. 23-3925/1 од 8.11.2004 година издадена на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги „МАКТРИКС“ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот што се наоѓа на ул. „Македонски просветители“ бб, во Охрид.....	9
1012. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Франција.....	1	1018. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	9
1013. Одлука за определување на производите за кои се плаќа надоместок при промет, увоз/извоз.....	2	1019. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати.....	9
1014. Одлука за начинот на наплата на износот за „Детска недела“ во времето од 3 до 9.10.2005 година.....	8	1020. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност складирање на нафта и нафтени деривати.....	12
1015. Одлука за одобрување на Годишната сметка и Извештајот за работењето во 2004 година на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост - Скопје.....	8	Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 2005 година.....	13
1016. Одлука за распоред на нето добивката остварена по Годишната сметка за 2004 година на АД „Електростопанство на Македонија“ во државна сопственост, Скопје.....	9	Огласен дел.....	1-80

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1011.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

I

Г-дин Јордан Плевнеш, се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Франција.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 17
5 септември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1012.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

I

Г-дин Јон Ивановски, се поставува за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Франција, со седиште во Париз.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 18 Претседател
5 септември 2005 година на Република Македонија,
Скопје **Бранко Црвенковски**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1013.

Врз основа на член 179 став 14, член 183 став 9, член 184 став 9 и член 185 став 9 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.09.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА
КОИ СЕ ПЛАЌА НАДОМЕСТОК ПРИ ПРОМЕТ,
УВОЗ/ИЗВОЗ

Член 1

Со оваа Одлука поблиску се определуваат производите за кои се плаќа надоместок при промет, увоз/извоз според член 179, 183, 184 и 185 од Законот за животна средина (во натамошниот текст: Законот).

Член 2

Надоместокот во смисла на член 179 од Законот се пресметува и наплатува при увозот на производите кои се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа и тоа за:

1. за производите од став (7) точка 1:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	87 02 10 19 00	Моторни возила за превоз на десет или повеќе лица вклучувајќи го и возачот: -со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел) со зафатнина на цилиндер што надминува 2500 см ³ : -употребувани
2.	8702 10 99 00	Моторни возила за превоз на десет или повеќе лица вклучувајќи го и возачот: -со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел или полудизел) со зафатнина на цилиндер што не надминува 2500 см ³ : -употребувани
3.	87 02 90 19 00	Моторни возила за превоз на десет или повеќе лица вклучувајќи го и возачот: - други : - со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички со зафатнина на цилиндер што надминува 2800 см ³ : -употребувани
4.	8702 90 39 00	Моторни возила за превоз на десет или повеќе лица вклучувајќи го и возачот:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
		- други : - со клипен мотор со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички со зафатнина на цилиндер што не надминува 2800 см ³ : -употребувани

2. за производите од став (7) точка 2) алинеја 1:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8703 21 90 00	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: - други возила со клипен мотор со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички: - со зафатнина на цилиндарот што не надминува 1000см ³ : - употребувани

3. за производите од став (7) точка 2) алинеја 2:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8703 22 90 00	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: - други возила со клипен мотор со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички: - со зафатнина на цилиндарот што надминува 1000см ³ , но не надминува 1500см ³ : - употребувани

4. за производите од став (7) точка 2) алинеја 3:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8703 23 90 10	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
		- други возила со клипен мотор со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички: - со зафатнина на цилиндарот што надминува 1500см ³ , но не надминува 3000см ³ ; - употребувани: - со зафатнина на цилиндарот што надминува 1500см ³ , но не надминува 2000см ³ ;
2.	8703 23 90 20	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: - други возила со клипен мотор со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички: - со зафатнина на цилиндарот што надминува 1500см ³ , но не надминува 3000см ³ ; - употребувани: - со зафатнина на цилиндарот што надминува 2000см ³ , но не надминува 2500см ³ ;
3.	8703 23 90 90	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: други возила со клипен мотор со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички: со зафатнина на цилиндарот што надминува 1500см ³ , но не надминува 3000см ³ ; употребувани: со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500см ³ , но не надминува 3000см ³ ;

5. за производите од став (7) точка 2) алинеја 4:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8703 24 90 00	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
		- други возила со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на свеќички: - со зафатнина на цилиндарот што надминува 3000см ³ ; - употребувани

6. за производите од став (7) точка 3) алинеја 1:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8703 31 90 10	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: - други возила со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел): - употребувани: со зафатнина на цилиндар што не надминува 1000 см ³
2.	8703 31 90 90	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: - други возила со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел): - употребувани: - со зафатнина на цилиндар што надминува 1000 см ³ но не надминува 1500 см ³ ;

7. за производите од став (7) точка 3) алинеја 2:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8703 32 90 10	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: - други возила со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел):

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
		- со зафатнина на цилиндар што надминува 1500 см ³ но не надминува 2500 см ³ , - употребувани: - со зафатнина на цилиндар што надминува 1500 см ³ но не надминува 2000 см ³ ,
2.	8703 32 90 90	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: - други возила со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел): - со зафатнина на цилиндар што надминува 1500 см ³ но не надминува 2500 см ³ , - употребувани: - со зафатнина на цилиндар што надминува 2000 см ³ но не надминува 2500 см ³ ,

8. за производите од став (7) точка 3) алинеја 3:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8703 33 901 0	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: - други возила со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел): - со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 см ³ - употребувани: - со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 см ³ но не надминува 3000 см ³ ,
2.	8703 33 90 90	Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица, (освен возилата од тарифен број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот караван, комби, итн) и автомобили за трки: - други возила со клипен мотор (освен ротационен клипен мотор) со внатрешно согорување со палење со помош на компресија (дизел или полудизел): - со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 см ³ - употребувани: - со зафатнина на цилиндар што надминува 3000 см ³ ,

9. за производите од став (7) точка 4) алинеја 1:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8704 21 39 00	Моторни возила за превоз на стоки: - други со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел и полудизел): - со бруто маса што не надминува 5т, - друго: - со мотор со зафатнина на цилиндар што надминува 2500 см ³ употребувани
2.	8704 21 99 00	Моторни возила за превоз на стоки: - други со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел и полудизел): - со бруто маса што не надминува 5т: - друго: - со мотор со зафатнина на цилиндар што не надминува 2500 см ³ употребувани

10. за производите од став (7) точка 4) алинеја 2:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8704 22 99 00	Моторни возила за превоз на стоки: - други со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел и полудизел): - со бруто маса што надминува 5т, но не надминува 20т: - друго: - употребувани

11. за производите од став (7) точка 4) алинеја 3:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8704 23 99 00	Моторни возила за превоз на стоки: - други со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на компресија (дизел и полудизел): - со бруто маса што надминува надминува 20т: - друго: - употребувани

12. за производите од став (7) точка 5) алинеја 1:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8704 31 39 00	Моторни возила за превоз на стоки: - други со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на свеќички:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
		- со бруто маса што не надминува 5т: - друго: - со мотор со зафатнина на цилиндар што надминува 2800 см ³ - употребувани
2.	8704 31 99 00	Моторни возила за превоз на стоки: - други со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на свеќички: - со бруто маса што не надминува 5т: - друго: - со мотор со зафатнина на цилиндар што не надминува 2800 см ³ - употребувани

13. за производите од став (7) точка 5) алинеја 2:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	8704 32 99 00	Моторни возила за превоз на стоки: - други со клипен мотор со внатрешно согорување на палење со помош на свеќички: - со бруто маса што надминува 5т: - друго: - употребувани

Член 3

Надоместокот во смисла на член 183 од Законот се пресметува и наплатува при прометот и увозот на производите кои се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа и тоа:

1. за производите од став (1) алинеја 1:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	2402 20	Цигари што содржат тутун

2. за производите од став (1) алинеја 2:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	2402 10 00 00	Пури и цигарилоси и што содржат тутун

Член 4

Надоместокот во смисла на член 184 од Законот се пресметува и наплатува при прометот и увозот на производите кои се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа и тоа:

1. за производите од став (1) точка 1) алинеја 1:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	2710 11 31 00	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови, производи на друго место неспоменати или опфатени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали ако овие масла претстествуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла: - Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови и производи на друго место неспоменати или опфаени кои содржат по маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали ако овие масла претстествуваат основни состојки на овие производи освен отпадочни масла; Авио-бензин;
2.	2710 11 51 00	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови, производи на друго место неспоменати или опфатени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали ако овие масла претстествуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла: - Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови и производи на друго место неспоменати или опфаени кои содржат по маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали ако овие масла претстествуваат основни состојки на овие производи освен отпадочни масла: - што надминува 0,013 г/л: - со октански број (Ron) помал од 98.
3.	2710 11 59 00	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови, производи на друго место неспоменати или опфатени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали ако овие масла претстествуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
		- Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови и производи на друго место неспоменати или опфаени кои содржат по маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи освен отпадочни масла: - Друго: - за други намени: - со содржина на сулфур по маса што надминува 2% но не надминува 2,8% по маса.
4.	2710 19 69 00	Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови, производи на друго место неспоменати или опфатени кои содржат по маса 70% или повеќе масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи; отпадочни масла: - Масла добиени од нафта и масла добиени од битуменозни минерали освен сурови и производи на друго место неспоменати или опфаени кои содржат по маса 70% или повеќе по маса масла од нафта или масла добиени од битуменозни минерали ако овие масла претставуваат основни состојки на овие производи освен отпадочни масла: - Друго; - за други намени: - со содржина на сулфур што надминува 2,8% по маса.

Член 5

Надоместокот во смисла на член 185 став 1 од Законот за пластика и пластични производи се пресметува и наплатава при промет и увоз на производите кои се распоредуваат во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа:

Реден број (1)	Тарифна ознака (2)	Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа (3)
1.	3923 21	Вреќи и кеси од полимери на етилен
2.	3923 29	Вреќи и кеси од други пластични маси

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2006 година.

Бр. 19-3203/1
1 септември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1014.

Врз основа на член 125 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/00, 17/03 и 65/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.09.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА НАЧИНОТ НА НАПЛАТА НА ИЗНОСОТ
ЗА "ДЕТСКА НЕДЕЛА" ВО ВРЕМЕТО
ОД 3 ДО 9.10.2005 ГОДИНА**

Член 1

За време на траењето на "Детска недела" се плаќа посебен износ:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации - 5,00 денари;

2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи - 2,00 денари;

3. На секој влезен билет на спортски натпревари и други спортски приредби - 5,00 денари;

4. На секој продаден возен билет во железничкиот и автобускиот (меѓународниот) сообраќај - 5,00 денари;

5. На секој продаден возен билет во авионскиот сообраќај - 50,00 денари;

6. На секој продаден музички компакт диск и видеокасета - 5,00 денари.

Од плаќањето на износот од став 1, точка 1 на овој член, се исклучуваат изложбите, приредбите и другите културни манифестации организирани од страна на ученици и студенти во јавни установи.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3221/1
1 септември 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1015.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/00, 12/03 и 55/05), а во врска со членовите 383, став 1, точка 2 и 416 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО 2004 ГОДИНА
НА АД "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА"
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија ги одобрува Годишната сметка и Извештајот за работењето во 2004 година на АД "Електростопанство на Македонија" во државна сопственост - Скопје УО. бр. 02-1074/6/2 и УО. бр. 02-1074/6/3 од 25.02.2005 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на состанокот, одржан на 25.02.2005 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2460/1
29 август 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1016.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 50/00, 12/03 и 55/05), а во врска со членовите 383, став 1, точка 2 и 416 од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.08.2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПОРЕД НА НЕТО ДОБИВКАТА ОСТВАРЕНА
ПО ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2004 ГОДИНА НА
АД "ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА"
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СКОПЈЕ

1. По Годишната сметка за 2004 година, АД "Електро-стопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје оствари нето добивка во износ од 402.520.089,00 денари и да се распореди на следниот начин:

- 15% од нето добивката или износ од 60.378.013,00 денари да се распореди за задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) на Друштвото, кое е согласно одредбите на член 485 од Законот за трговските друштва;
 - остатокот во износ од 342.142.076,00 денари останува во евиденција на АД "Електро-стопанство на Македонија" во државна сопственост, Скопје како нераспределена добивка.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2460/2
 29 август 2005 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1017.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.09.2005 година, одобри

ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ПОД БР. 23-3925/1 ОД 8.11.2004 ГОДИНА ИЗДАДЕНА
НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО ЗА ИГРИ НА СРЕКА,
ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "МАКТРИКС"
УВОЗ-ИЗВОЗ ДООЕЛ ОХРИД ЗА ПОСТОЈАНО
ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА
ВО АВТОМАТ КЛУБОТ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ.
"МАКЕДОНСКИ ПРОСВЕТИТЕЛИ" ББ ВО ОХРИД

1. Во Лиценцата под бр. 23-3925/1 од 8.11.2004 година издадена на Трговското друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги "МАКТРИКС" увоз-извоз ДООЕЛ Охрид за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клубот, во точката 3 бројот "20" се заменува со бројот "15".

2. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-3154/1
 1 септември 2005 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
 д-р **Владо Бучковски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
1018.

Врз основа на член 132 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 30.08.2005 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Стеван Шапчески, дипломиран правник од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 72-2/4, со ЕМБГ 2507962450096 за директор

на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје со седиште на ул. "Кузман Јосифовски-Питу" бр. 1, Скопје.

2. Согласноста за именување на Стеван Шапчески за директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје се дава за период од 4 (четири) години, согласно утврдениот мандат во Одлука на Управниот одбор на ЦДХВ АД Скопје за овластување на член на Управниот одбор да го застапува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје бр. 32/2005 од 08.07.2005 година.

3. Согласноста за именување на Стеван Шапчески за директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата директор на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, и истото ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-1612/3
 30 август 2005 година
 Скопје

Комисија за хартии од вредност
 Претседател,
 проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1019.

Врз основа на член 51 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 6 септември 2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. На „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-909/1
 6 септември 2005 година
 Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА
СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
 Друштво за трговија со нафта и нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, ул. Булевар Партизански одреди бр.18, 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
 Трговија со нафта и нафтени деривати

3. датум на издавање на лиценцата:
 06 септември 2005 година

4. период на важење на лиценцата:
 10 години

5. датум до кога важи лиценцата:

06 септември 2015 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД-02.03.1/05

7. Број на деловниот субјект - 5993539**8. Единствен даночен број - 403005551138****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија со нафта и нафтени деривати на големо.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување нафта и нафтени деривати заради натамошна продажба на трговците, преработувачите и големите потрошувачи во земјата и странство.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

- за вршење на енергетската дејност ќе се користи складот за нафтени деривати кој што се наоѓа на ул. Брегалничка б.б., во комплексот Триаголник –Штип, со вкупно четири резервоари со поединечна зафатнина од по 1320 м³ или со вкупна зафатнина од 5280 м³.

- Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговијата со нафта и нафтени деривати во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата на големо со нафта и нафтени деривати.

- Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтени деривати, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста трговија на големо со нафта и нафтени деривати носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и со странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафта и нафтени деривати,

- обезбеди нафтата и нафтени деривати со кои врши трговија да ги исполнуваат пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршењето на трговијата со нафта и нафтени деривати, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и - да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавки и продажби на нафта и нафтени деривати во текот на извештајна година, презентирани согласно **Табелата 1**, која е составен дел на оваа лиценца;

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,

- извештај за промените во главнината,

- извештај за паричните текови,

- применетите сметководствени политики,

- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба;

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

8. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаи за набавки и продажби на нафта и нафтени деривати презентирани согласно **Табелата 1**, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Обврска за склучување на соодветни договори заради вршење на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до еден месец пред истекот на договорот за право на користење врз објектите и постројките со кои се врши дејноста за која што е издадена лиценцата, да достави договори односно други правни акти од кои може да се утврди правото

на сопственост односно правото на користење врз објектите и постројките со кои се врши дејноста за која што е издадена лиценцата.

- Во случај на неисполнување на обврската од претходната алинеа, а согласно точка 8 алинеа 2 од оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за одземање на лиценцата.

18. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

19. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖА НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВО ТЕРИТОРИЈАТА НА _____ ГОРНАТА ГИМАНАЗИЈА

Вид на нафтен дериват	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец)		НАБАВКА		ПРОДАЖА		Состојба на заклучокот на годината (месец)	
	1	2	3	4	во РМ		12+13	14
					ВКУПНО	ИЗВОЗ		
1. Моторни бензини								
2. МГ 95								
3. БМБ 50								
4. БМБ 95								
5. Дизел								
6. Екстра лесно (ЕП)								
7. Мазут								
8. МН								
9. МН								
10. Простант-бутил (ПНБ)								
11. Млазно гориво								
12								
13								
14								

Датум: _____ М.П. _____
 Сопственик на _____
 (Полна име и презиме)

 (Полно)

Контролен печат на _____

1020.

Врз основа на член 51 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 40/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 6 септември 2005 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. На „Лукоил Македонија“ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност складирање на нафта и нафтени деривати.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност складирање на нафта и нафтени деривати се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност складирање на нафта и нафтени деривати“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-908/1
6 септември 2005 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ
СКЛАДИРАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштво за трговија на нафта и нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Бул.Партизански одреди бр.18 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Складирање на нафтени деривати**3. датум на издавање на лиценцата:**
06 септември 2005 година**4. период на важење на лиценцата:**
10 години**5. датум до кога важи лиценцата:**
06 септември 2015 година**6. Евидентен број на издадената лиценца**
НД-01.04.1/05**7. Број на деловниот субјект - 5993539****8. Единствен даночен број - 403005551138****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста складирање на нафтени деривати.

Како енергетска дејност складирање на нафтени деривати, во смисла на оваа лиценца се смета растоварување на нафтени деривати од авто и/или железнички цистерни и складирање во соодветни склади (резер-

воари), како и утовар на нафтени деривати од складовите во авто и/или железнички цистерни, за потребите на трети лица.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

- за вршење на енергетската дејност ќе се користи складот за нафтени деривати кој што се наоѓа на ул. Брегалничка б.б., во комплексот Триаголник –Штип, со вкупно четири резервоари со поединечна зафатнина од по 1320 м³ или со вкупна зафатнина од 5280 м³ и ги има следните карактеристики:

- Резервоарите се сместени во бетонски заштитни базени.

- Растоварот и утоварот на нафтени деривати во и од резервоарите се врши преку преточувалиштето на автоцистерни, претоварната пумпна станица и цевната мрежа.

- Постапката на истовар, утовар и складирање на нафтени деривати се следи и командува компјутерски од диспечерскиот центар во складот.

- Во складот постои современ систем за ладење и заштита од пожари.

- Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговијата со нафта и нафтени деривати во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата на големо со нафта и нафтени деривати.

- Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтени деривати, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста складирање на нафтени деривати носителот на лиценцата може да ја врши за корисници од Република Македонија.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно складирање на нафтени деривати;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршењето на складирање на нафтени деривати, заштита на конкуренцијата, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. извршени услуги на складирање на нафтени деривати во текот на извештајна година, по вид на дериват и корисник на услуга.
2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики,
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и
 - интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:
 - заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;
 - заштита при работа;
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење;
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;
 - вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба;
4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;
5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;
6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;
7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;
8. бизнис план за тековната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.
- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

16. Обврска овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Обврска за склучување на соодветни договори заради вршење на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до еден месец пред истекот на договорот за право на користење врз објектите и постројките со кои се врши дејноста за која што е издадена лиценцата, да достави договори односно други правни акти од кои може да се утврди правото на сопственост односно правото на користење врз објектите и постројките со кои се врши дејноста за која што е издадена лиценцата.

- Во случај на неисполнување на обврската од претходната алинеа, а согласно точка 8 алинеа 2 од оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне постапка за одземање на лиценцата.

18. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

19. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2005 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-август 2005 година во однос на просечните цени на мало во 2004 година изнесува 1,4%.

Директор,
Катерина Костадинова-Даскаловска, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ



Поединечни и Комплет
CD-ROM изданија за
2001, 2002, 2003 и 2004 година

- Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 5200.00
- Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година 1500.00

ПОРАЧКА

1. Порачувам _____ примерок-ци од **комплет** CD-ROM изданијата.
2. Порачувам _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година; _____ примерок-ци од CD ROM изданието за _____ година.

Име и презиме: _____ Назив на фирмата: _____

Адреса: _____ Место: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____ e-mail: _____

(М.П)

Нарачател,

Доказ за извршена уплата на жиро сметка 300000000188798 и порачката испратете ги на адреса на
ЈП Службен весник на РМ, бул. „Партизански одреди“ 29, Скопје, п.фак 51
или на телефакс +389-2-311-22-67

НОВО, НОВО, НОВО !!!

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

(Редакциски текст - 140 страници – брош подврска)
Цена - 660,00 денари.

ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА СО КОМЕНТАР

од Проф. Д-р Симеон Гелевски
Цена - 600,00 денари

П О Р А Ч К А

Со ова неотповикливо го порачувам изданието

1. **Закон за работните односи** во _____ примероци.
2. **Закон за општата управна постапка** во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000 - Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____ ул. _____ бр. _____, тел/факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 200__ година. (М.П.) _____

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ

Р.бр	Издавања	Цена	Р.бр	Издавања	Цена
1	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		7	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2002	150.00
a)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст).	900.00	8	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	600.00
b)	II книга – (Законите за: комуналните такси; данок на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за државна значајна дејност).	600.00	9	Закон за работните односи (редациски зборник, 2005)	660.00
e)	III книга – (Редациски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; зашита на децата и Законот за социјална заштита).	700.00	10	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	300.00
г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на животната средина; Законите за заштита на природата).	500.00	11	Закон за прекршоците (со објаснувања, коментари, судска практика, со прилог) Д-р Ј. Првониќ, М. Кривачки, 1998	350.00
д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004, по цена од	2100.00	12	Закон за спречување на корупцијата (со Закон за ратификација на коментарот Д-р Ј. Првониќ (со објаснувања), 2002	250.00
2	Збирка на прописи (редациски) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина)	700.00	13	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) Д-р С. Георгиевски, 2000	250.00
3	Закон за трговските друштва, со вовед, 2004	800.00	14	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стој, Мир М. Лазарева – Триковска, 1998	200.00
4	Закон за јавните набавки, 2004 (со подзаконските акти)	200.00	15	Устав на Република Македонија (со сите измени и рамковен договор) на македонски јазик (мек. повеќ.) на англиски јазик (мек. повеќ.)	300.00 400.00
5	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редациски пречистени текстови)	900.00	16	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	5200.00
6	Кривичен законик од Д-р Благо Канбасови (со коментари и дополнувањата од 1999 и 2002 година со краток коментар, објаснувања и регистар на прописи) - плус: Дополток со измените и дополнувањата на КЗ од 2003 и 2004	600.00	17	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003 и 2004 година	1500.00
			18	Регистар на прописи на РМ	3700.00
			19	WEB – базата на прописи од 1945 до денес. www.slvesnik.com.mk	

П О Р А Ч К А бр. 75

Со ова неотповикливо ги порачуваме издавањата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2005 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.